



Република Северна Македонија, Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга,
Republika e Maqedonisë se Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор и член 22 став (1) алинеја 1), став (4) од Законот за работните односи Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2021

За вработување на работник на неопределено работно време, за извршување на работни задачи за следното работно место:

Реден број, шифра и назив на работно место	1. Хигиеничар , КУЛ 0401Б03001
Број на извршители	1 (еден)
Општи услови	Да е државјанин на Република Северна Македонија; Да е полнолетен; Активно да го користи македонскиот јазик; Да има општа здравствена состојба;
Посебни услови	Ниво на образование : најмалку основно образование Работно искуство: без работно искуство
Распоред на работно време, почеток и завршеток на дневното и неделното работно време	Работни часови во неделата – максимум 40 работни часови, работно време со почеток: понеделник – петок од 8 до 16 часот
Паричен износ на нето плата	17404 денари
Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година, вработувања се предвидени за Албанец	

Рок за доставување на пријава за вработување: 5 (пет) дена од денот на објавувањето во дневните весници.

Пријавата за вработување со задолжителните докази за исполнување на условите за вработување (во хартиена форма) кандидатите треба да ја достават до архивата на установата или по класична пошта на следната адреса:

Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга

ул.15-ти Корпус бб 6330 Струга

(со назнака: „за Јавен оглас бр.2/2021)

Начинот на спроведување на постапката за селекција ќе се спроведе согласно Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за културата и согласно општите прописи за работните односи, кои се во сила во државата, односно административна селекција за проверка на веродостојност на податоци и докази доставени од кандидатите на јавниот оглас; интервју со кандидати кои успешно ја поминале постапката на веродостојност на докази.

Пријавата за вработување на работно место содржи:

- Податоци за кандидатот (име и презиме, матичен број на граѓанинот, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, електронска адреса на кандидатот, контакт телефон, припадност на заедница), како и кратко мотивациско писмо;
- Кратка биографија;
- Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно;
- Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно.

Кандидатите за работните места кон пријавата за објавениот оглас треба да приложат во оригинална форма или копија заверена на нотар:

1. Доказ за државјанство на Република Северна Македонија
2. Доказ за општа здравствена состојба/лекарско уверение
3. Уверение/диплома за завршен степен на образование
4. Своерачно потпишана Изјава од кандидатот за познавање на македонскиот јазик

Кандидатите, треба да достават прецизни, валидни и точни податоци, во пријавата за огласот и докази во оригинална форма или копија заверена на нотар кон пријавата за огласот бр.2/2021.